



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	26 Август 2015 година Службен гласник број 10 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА
ТРОШОЦИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП ПАЗАРИ
ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА, БР.02-191/2 ОД
10.06.2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари Прилеп за 2015 година, бр.02-191/2 од 10.06.2015 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1892/1
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари Прилеп за 2015 година, бр.02-191/2 од 10.06.2015 година

член 1

Се дава согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари Прилеп за 2015 година, бр.02-191/2 од 10.06.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1890/2
26.08.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА
РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА

1. Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2015 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/1
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008), Советот на Општина Прилеп на седницата на Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

**за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП за
2015 година**

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина ЕЛС Општина Прилеп за 2015 година на следниот начин:

Потпрограма и назив на потпрограмата
Потставка и опис на потставката
Буџет Самофинан. Дотации Донации Кредити

Е00 ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

491190 Отплата на главнината од заемите на други билате
2.200.000 0 0 0 0

ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

485420 Надомест за одземен имот
- 2.200.000 0 0 0 0

Член 2

Олуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“, и станува составен дел на Буџетот на општината за 2015 година.

БР. 25-1893/2
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА ВТОР КВАРТАЛ ОД 2015 ГОДИНА**

1. Кварталмиот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2015 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/2
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година

Општина: ОПШТИНА ПРИЛЕП

Извештаен период: од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година

Датум на поднесување на извештајот: 01.09.2015

Приходи - квартал 2	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година %
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	304.000.000	129.390.823	556.039.000	280.488.688	76.064.000	19.308.912	12.597.000	817.219	0	0	948.700.000	429.966.642	518.704.358 45,32
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	245.010.000	121.428.676	556.039.000	264.526.268	74.921.000	18.496.465	2.537.000	268.306	0	0	878.507.000	404.119.715	473.787.285 46,07
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	66.000.000	27.120.468	0	0	300.000	0	0	0	0	0	66.300.000	27.120.468	39.179.532 40,91
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	124.990.000	30.901.434	0	0	1.443.000	71.418	10.060.000	0	0	0	136.493.000	30.972.862	105.520.148 22,69
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	218.837.000	84.010.648	0	0	0	0	0	0	0	218.837.000	84.010.648	134.826.352 38,39
711	ДАНОК ОД ДОХОД ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	8.320.000	4.298.918	0	0	0	0	0	0	0	8.320.000	4.298.918	4.021.082 51,67
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	71.454.000	36.335.283	0	0	0	0	0	0	0	71.454.000	36.335.283	35.118.717 50,85
717	ДАНОЦИ НА СТЕЛИЈИНИ УСЛУГИ	123.753.000	40.552.165	0	0	0	0	0	0	0	123.753.000	40.552.165	83.200.835 32,77
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	15.310.000	2.824.282	0	0	0	0	0	0	0	15.310.000	2.824.282	12.485.718 18,45
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8.306.000	4.621.687	0	0	76.064.000	19.308.912	662.199	0	0	84.370.000	24.592.798	59.777.202 29,15
721	ПРЕПРИМАЧНИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100 0,00
722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.300.000	2.382.684	0	0	0	8.212	0	0	0	4.300.000	2.380.896	1.909.104 55,60
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	700.000	465.670	0	0	73.199.000	19.239.600	662.199	0	0	73.899.000	20.367.469	53.531.531 27,56
724	ДРУГИ ВЛАСТИНИ УСЛУГИ	306.000	59.240	0	0	10.000	0	0	0	0	316.000	59.240	256.760 18,75

725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3,000,000	1,714,093	0	0	2,855,000	60,000	0	0	0	0	5,855,000	1,774,093	4,080,907	30,30
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	76,857,000	40,748,488	556,039,000	280,488,688	0	0	12,597,000	155,020	0	0	645,493,000	321,392,196	324,100,804	49,79
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	76,857,000	40,227,916	556,039,000	280,488,688	0	0	0	0	0	0	632,896,000	320,716,604	312,179,396	50,67
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	520,572	0	0	0	0	12,597,000	155,020	0	0	12,593,000	675,592	11,921,408	5,36

73	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	66 000 000	27 120 468	0	0	0	0	0	0	66 300 000	27 120 468	39 179 532	40 91
	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	0,00
	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	61 000 000	27 120 468	0	0	0	0	0	0	61 000 000	27 120 468	33 879 532	44,46

Образложение

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ
М-р Никола Димески

БР.25-1893/З
26.08.2015. год.
ПРИЛЕП

[illegible]

№	ПЛАТИ, НАЕМНИКИ И НАДОМОСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНЕТЕ	25.010.906	442.991.000	220.323.090	5.900.000	2.750.698	0	0	0	0	502.951.000	248.684.694	254.266.306	49.45
11	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМОСТОЦИ	16.178.516	322.670.000	160.960.014	4.250.000	1.982.501	0	0	0	361.877.000	179.121.031	182.755.969	49.50
	402	ПРИДОБИЛИ ЗА СОПЛОЩУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАНИТЕ	5.707.508	120.321.000	59.963.076	1.650.000	768.197	0	0	0	134.204.000	66.438.781	67.765.219	49.51
	404	ДРУГИ НАДОМОСТОЦИ	3.124.882	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	3.124.882	3.745.118	45.49
	411	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	456.214	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	456.214	2.243.786	16.90
12	412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	171.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	171.000	1.029.000	14.25
	413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	285.214	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	285.214	1.214.786	19.01
	420	СТОКИ И УСЛУГИ	64.259.503	111.200.000	43.355.836	68.889.000	15.738.607	2.537.000	268.306	0	323.976.000	123.622.252	200.353.748	38.16
	421	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	415.635	0	0	1.094.000	139.370	1.414.000	153.669	0	3.718.000	708.674	3.009.326	19.06
13	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ	21.768.072	56.207.000	19.881.060	8.741.000	1.945.994	0	0	0	105.963.000	43.595.127	62.392.873	41.13

423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	17.430.000	3.628.114	14.500.000	5.694.897	34.657.000	9.067.388	610.000	0	0	0	0	67.197.000	18.390.399	48.806.601	27.37
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	52.060.000	25.242.339	8.524.000	4.799.684	7.395.000	728.354	0	0	0	0	0	67.969.000	30.770.357	37.198.643	45.27
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	13.860.000	5.136.126	30.160.000	12.403.284	15.238.000	3.497.765	10.000	0	0	0	0	59.268.000	21.037.175	38.230.825	35.49
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	11.530.000	5.809.988	1.809.000	576.931	1.774.000	359.736	503.000	114.637	0	0	0	15.616.000	6.881.292	8.754.708	43.94
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	4.220.000	2.259.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.220.000	2.259.228	1.960.772	53.54
45	КАМАТИ	500.000	190.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	190.454	309.546	38.09
452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	500.000	190.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	190.454	309.546	38.09
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	44.800.000	31.270.599	1.848.000	247.342	132.000	7.160	0	0	0	0	0	46.780.000	31.525.101	15.254.899	67.39
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИАТИЈА	30.000.000	22.833.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	22.833.332	7.166.668	76.11
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4.000.000	3.547.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.547.000	463.000	88.67
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	10.800.000	4.890.267	1.848.000	247.342	132.000	7.160	0	0	0	0	0	12.780.000	5.144.769	7.635.231	40.26
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.600.000	241.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	241.000	1.359.000	15.06
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.600.000	241.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	241.000	1.359.000	15.06
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	124.990.000	30.901.434	0	0	1.443.000	71.418	10.060.000	0	0	0	0	136.493.000	30.972.852	105.520.148	22.69
480	Резерви за капитални расходи	2.190.000	1.016.126	0	0	1.021.000	48.000	60.000	0	0	0	0	3.271.000	1.064.126	2.206.874	32.53
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	6.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	103.200.000	28.980.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.200.000	28.980.659	74.219.341	28.08
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	242.000	206	0	0	0	0	0	242.000	206	241.794	0,09
485	ДРУГИ НЕФИНАНСЈСКИ СРЕДСТВА	6.400.000	377.477	0	0	180.000	23.212	0	0	0	0	0	6.580.000	400.689	6.179.311	6,09
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИАТИЈА	7.200.000	527.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	527.172	6.672.828	7,32

Образложение

ПРОГРАМА	АО - АО.Совет на општина	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Остането за реализација до крај на 2015 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
АО - АО.Совет на општина															
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	7.650.000	3.472.128	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650.000	3.472.128	4.177.872	45,39
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	780.000	347.246	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	347.246	432.754	44,52
404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	6.870.000	3.124.882	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	3.124.882	3.745.118	45,49
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	456.214	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	456.214	2.243.786	16,90
412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	171.000	1.029.000	14,25
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	1.500.000	285.214	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	285.214	1.214.786	19,01
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.050.000	250.160	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	250.160	799.840	23,82
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	500.000	93.960	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	93.960	406.040	18,79
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	350.000	156.200	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	156.200	193.800	44,63
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	34.000.000	25.185.082	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000.000	25.185.082	8.804.918	74,10
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕДПРИЈАТИЈА	30.000.000	22.833.332	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	22.833.332	7.166.668	76,11
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1.000.000	988.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	988.000	12.000	98,80
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	3.000.000	1.373.750	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.373.750	1.626.250	45,79
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	1.600.000	241.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	241.000	1.359.000	15,06
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.600.000	241.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	241.000	1.359.000	15,06

ПРОГРАМА	АО - АО.Совет на општина	АО - АО.Совет на општина												
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година
48		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000

Образложение

ПРОГРАМА		В1 - В1.Детски градинки		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА												В1 - В1.Детски градинки		Вкупно за 2015 година			
				Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		План	Реализација за 2 квартал			План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал			План	Реализација за 2 квартал				
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	28.450.000	14.408.120	0	0	0	0	0	0	28.450.000	14.408.120	14.041.880	50,64						
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	20.660.000	10.494.880	0	0	0	0	0	0	20.660.000	10.494.880	10.165.120	50,80						
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	7.790.000	3.913.240	0	0	0	0	0	0	7.790.000	3.913.240	3.876.760	50,23						
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	3.990.000	987.132	25.326.000	6.400.603	415.000	0	0	0	29.731.000	7.387.735	22.343.265	24,85						
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00						
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	3.990.000	987.132	4.240.000	1.250.757	0	0	0	0	8.230.000	2.237.889	5.992.111	27,19						
423	СИСТЕМ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	0	0	14.736.000	3.709.350	415.000	0	0	0	15.151.000	3.709.350	11.441.650	24,48						
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	3.680.000	565.117	0	0	0	0	3.680.000	565.117	3.114.883	15,36						
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	2.370.000	854.383	0	0	0	0	2.370.000	854.383	1.515.617	36,05						
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	200.000	20.996	0	0	0	0	200.000	20.996	179.004	10,50						

Образложение

ПРОГРАМА	В2 - В2. Донови за стари	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА												В2 - В2. Донови за стари											
		Буџет за 2015 година				Наменска дотација за 2015 година				Самофинансирачки активности за 2015 година				Донации за 2015 година				Кредити за 2015 година				Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
40																									
			</																						

Образложение

ПРОГРАМА	Г1 - Г1. ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирани активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
42		3.550.000	578.652	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	578.652	2.971.348	16,30		
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.700.000	327.422	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	327.422	2.372.578	12,13		
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	850.000	251.230	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	251.230	598.770	29,56		
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0,00		
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0,00		

Образложение

ПРОГРАМА	ДО - ДО.Градоначелник	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
ДО - ДО.Градоначелник															
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	1.210.000	589.464	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000	589.464	620.536	48,72
		877.000	430.308	0	0	0	0	0	0	0	0	877.000	430.308	446.692	49,07
402	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	333.000	159.156	0	0	0	0	0	0	0	0	333.000	159.156	173.844	47,79
42	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	1.830.000	605.427	0	0	0	0	0	0	0	0	1.830.000	605.427	1.224.573	33,08
		480.000	97.925	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	97.925	382.075	20,40
421	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	550.000	317.130	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	317.130	232.870	57,66
425	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	100.000	27.083	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	27.083	72.917	27,08
426	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	700.000	163.289	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	163.289	536.711	23,33

Образложение

ПРОГРАМА		Бюџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		
		ЕО - ЕО Општинска администрација		ЕО - ЕО Општинска администрација		ЕО - ЕО Општинска администрација		ЕО - ЕО Општинска администрација		ЕО - ЕО Општинска администрација		ЕО - ЕО Општинска администрација		
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	45 200.000	20 949.314	0	0	0	0	0	0	0	0	45 200.000	20 949.314	24 250.686
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	33 300.000	15 400.962	0	0	0	0	0	0	0	0	33 300.000	15 400.962	17 899.038
402	ПРИДОБИЕСИ ЗА СОПСОБНУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	11 900.000	5 548.352	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900.000	5 548.352	6 351.648
42	СТОКИ И УСЛУГИ	53 500.000	24 806.356	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500.000	24 806.356	28 693.644
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	500.000	317.710	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	317.710	212.290
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	18 870.000	9.384.202	0	0	0	0	0	0	0	0	18 870.000	9.384.202	9.485.798
423	СИСТЕМ ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	9.700.000	2.998.311	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000	2.998.311	6.701.689
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	7.350.000	2.478.280	0	0	0	0	0	0	0	0	7.350.000	2.478.280	4.871.720
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	5.190.000	2.861.356	0	0	0	0	0	0	0	0	5.190.000	2.861.356	2.328.644
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	8.360.000	4.507.269	0	0	0	0	0	0	0	0	8.360.000	4.507.269	3.852.731
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	3.500.000	2.259.228	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.259.228	1.240.772
45	КАМАТИ	500.000	190.454	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	190.454	309.546
452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	500.000	190.454	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	190.454	309.546
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.900.000	1.689.280	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000	1.689.280	7.210.720
480	Резерви за капитални расходи	1.000.000	953.508	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	953.508	46.492
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	300.000	129.800	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	129.800	170.200
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	400.000	78.800	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	78.800	321.200

ПРОГРАМА	486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
			7.200.000	527.172	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	527.172	6.672.828	7,32

Образложение

ПРОГРАМА	ЈЗ – ЈЗ Јавно осветлување	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	28.000.000	10.799.192	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	10.799.192	17.200.808	38,57
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	18.000.000	10.799.192	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	10.799.192	7.200.808	60,00
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0,00

Образложение

	ПРОГРАМА 14 - 14. Јавна чистота	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година %
ПРОГРАМА 14 - 14. Јавна чистота														
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
42			14.410.000	6.563.389	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	6.563.389	7.846.611
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ		14.410.000	6.563.389	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	6.563.389	7.846.611

Образложение

ПРОГРАМА	36 - 36. Одржување и заштита на локални патници и улици и регулирање на режимот на сообраќајот	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација до крај на 2015 година	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20 000 000	15 623 270	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	15 623 270	4 376 730	78,12		
434	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	20 000 000	15 623 270	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	15 623 270	4 376 730	78,12		

Образложение

ПРОГРАМА	48 - 38. Други комунални услуги	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	297.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	297.800	3.702.200	745
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.000.000	297.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	297.800	702.200	29,78

Образложение

ПРОГРАМА	42	424	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА	49 - 49. Одржување на простории за паркирање													
				Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
				План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
				1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00
				1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00

ПРОГРАМА	ЈА - ЈА Изградба на јавно осветлување	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.500.000	2.304.152	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	2.304.152	6.195.848	27,11
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	8.500.000	2.304.152	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	2.304.152	6.195.848	27,11

ПРОГРАМА	УГ - УГ.Изградба на системи за водоснабдување	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирани активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година %	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.900.000	617.476	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	617.476	6.282.524	8,95
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	6.900.000	617.476	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	617.476	6.282.524	8,95

ПРОГРАМА	УД - ЈД Изградба и реконструкција на локални патници	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	48.500.000	16.986.420	0	0	0	0	0	0	0	0	48.500.000	16.986.420	31.513.580	35,02	
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	42.500.000	16.687.743	0	0	0	0	0	0	0	0	42.500.000	16.687.743	25.812.257	39,27	
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	6.000.000	298.677	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	298.677	5.701.323	4,98	

ПРОГРАМА	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
ЖИ - ЈИ Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води														
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
48	19.500.000	7.975.593	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	7.975.593	11.524.407	40,90
482	19.500.000	7.975.593	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	7.975.593	11.524.407	40,90

ПРОГРАМА	УЛ - 3Л - Други комунални услуги (капитални расходи)	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	486.787	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	486.787	11.513.213	4,06
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	12.000.000	486.787	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	486.787	11.513.213	4,06

ПРОГРАМА	ЈН - ЈН. Урбана опрема (капитални расходи)	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.500.000	745.096	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	745.096	1.754.904	29,80		
480	Резерви за капитални расходи	1.000.000	62.618	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	62.618	937.382	6,26		
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	1.500.000	682.478	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	682.478	817.522	45,50		

Образложение

ПРОГРАМА		К1 - К1.Библиотекарство		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
				Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	6.137.000	2.870.399	0	0	0	0	0	0	6.137.000	2.870.399	3.266.601	46,77		
	401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	4.475.000	2.095.390	0	0	0	0	0	0	4.475.000	2.095.390	2.379.610	46,82		
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	1.662.000	775.009	0	0	0	0	0	0	1.662.000	775.009	886.991	46,63		
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	2.568.000	867.341	600.000	267.328	0	0	0	0	3.168.000	1.134.669	2.033.331	35,82		
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	45.000	3.030	0	0	0	0	45.000	3.030	41.970	6,73		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	1.190.000	423.559	140.000	68.231	0	0	0	0	1.330.000	491.790	838.210	36,98		
423	СИСТЕМ ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	700.000	202.948	100.000	49.793	0	0	0	0	800.000	252.741	547.259	31,59		
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	150.000	38.301	100.000	44.500	0	0	0	0	250.000	82.801	167.199	33,12		
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	430.000	144.838	165.000	67.748	0	0	0	0	595.000	212.586	382.414	35,73		
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	98.000	57.695	50.000	34.026	0	0	0	0	148.000	91.721	56.279	37,97		

Образложение

ПРОГРАМА	К4 - К4. КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.000.000	2.128.917	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.128.917	3.871.083	35,48		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.000.000	55.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	55.900	944.100	5,59		
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	2.030.000	460.919	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030.000	460.919	1.569.081	22,71		
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.750.000	880.098	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	880.098	869.902	50,29		
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.220.000	732.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	732.000	488.000	40,00		
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	3.138.317	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.138.317	2.861.683	52,31		
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	6.000.000	3.138.317	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.138.317	2.861.683	52,31		

ПРОГРАМА	КА - КА. КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирани активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
КА - КА. КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО																	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	96.630	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	96.630	8.903.370	1,07		
		9.000.000	96.630	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	96.630	8.903.370	1,07		

Образложение

ПРОГРАМА	ДО - ДО Спорт и рекреација	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година %	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	2.937.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.937.200	1.062.800	73,43
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3.000.000	2.559.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.559.000	441.000	85,30
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.000.000	378.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	378.200	621.800	37,82

Образложение

ПРОГРАМА		Н1 - Н1.Основно образование		Н1 - Н1.Основно образование													
				Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
				План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	242.685.000	121.368.343	0	0	0	0	0	0	242.685.000	121.368.343	121.316.657	50,01		
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	177.220.000	88.564.317	0	0	0	0	0	0	177.220.000	88.564.317	88.655.683	49,97		
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗИРАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	65.465.000	32.804.026	0	0	0	0	0	0	65.465.000	32.804.026	32.660.974	50,11		
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	57.112.000	21.175.049	14.062.000	2.645.905	714.000	0	0	0	71.888.000	23.820.954	48.067.046	33,14		
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	404.000	61.240	384.000	0	0	0	788.000	61.240	726.760	7,77		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	32.797.000	10.449.671	147.000	19.418	0	0	0	0	32.944.000	10.469.089	22.474.911	31,78		
423	СИСТЕМ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	6.703.000	2.218.134	3.598.000	737.935	80.000	0	0	0	10.381.000	2.956.069	7.424.931	28,48		
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	6.149.000	4.086.082	710.000	29.500	0	0	0	0	6.859.000	4.115.582	2.743.418	60,00		
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	10.062.000	3.987.824	8.780.000	1.720.713	10.000	0	0	0	18.852.000	5.708.537	13.143.463	30,28		
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	1.401.000	433.338	423.000	77.099	240.000	0	0	0	2.064.000	510.437	1.553.563	24,73		
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	1.668.000	247.342	90.000	0	0	0	0	0	1.758.000	247.342	1.510.658	14,07		
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	1.668.000	247.342	90.000	0	0	0	0	0	1.758.000	247.342	1.510.658	14,07		
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.051.000	6.170	60.000	0	0	0	1.111.000	6.170	1.104.830	0,56		
480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	749.000	0	60.000	0	0	0	809.000	0	809.000	0,00		
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	242.000	206	0	0	0	0	242.000	206	241.794	0,09		
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	60.000	5.964	0	0	0	0	60.000	5.964	54.036	9,94		

Образложение

ПРОГРАМА		Н2 - Н2.Средно образование		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самобизнисирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
				План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРБОУЕНИТЕ	0	0	143.284.000	71.575.080	0	0	0	0	0	0	0	0	143.284.000	71.575.080	71.708.920	49.96
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	104.565.000	52.245.428	0	0	0	0	0	0	0	0	104.565.000	52.245.428	52.319.572	49.96
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОПОСТУПУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	38.719.000	19.329.652	0	0	0	0	0	0	0	0	38.719.000	19.329.652	19.389.348	49.92
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	40.375.000	17.152.314	9.651.000	1.548.639	1.408.000	268.308	0	0	0	0	51.434.000	18.969.259	32.464.741	36.88
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	515.000	75.100	1.030.000	153.669	0	0	0	0	1.545.000	228.769	1.316.231	14.81
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	16.230.000	7.528.698	274.000	41.051	0	0	0	0	0	0	16.504.000	7.569.749	8.934.251	45.87
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	1.942.000	591.815	2.873.000	287.120	115.000	0	0	0	0	0	4.930.000	878.935	4.051.065	17.83
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	2.225.000	675.281	1.755.000	89.237	0	0	0	0	0	0	3.980.000	764.518	3.215.482	19.21
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	19.668.000	8.270.622	3.433.000	831.143	0	0	0	0	0	0	23.101.000	9.101.765	13.999.235	39.40
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	310.000	85.898	801.000	224.988	263.000	114.637	0	0	0	0	1.374.000	425.523	948.477	30.97
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	180.000	0	42.000	7.160	0	0	0	0	0	0	222.000	7.160	214.840	3.23
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	180.000	0	42.000	7.160	0	0	0	0	0	0	222.000	7.160	214.840	3.23
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	342.000	65.248	0	0	0	0	0	0	342.000	65.248	276.752	19.08
480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	222.000	48.000	0	0	0	0	0	0	222.000	48.000	174.000	21.62
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	120.000	17.248	0	0	0	0	0	0	120.000	17.248	102.752	14.37

ПРОГРАМА	НА - НА ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	НА - НА ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0,00
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	НБ - НБ. Противпожарна заштита	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	16.535.000	7.971.136	0	0	0	0	0	0	16.535.000	7.971.136	8.563.864	48,21	
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	11.500.000	5.568.357	0	0	0	0	0	0	11.500.000	5.568.357	5.931.643	48,42	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	5.035.000	2.402.779	0	0	0	0	0	0	5.035.000	2.402.779	2.632.221	47,72	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.810.000	1.863.973	0	0	0	0	0	0	0	0	4.810.000	1.863.973	2.946.027	38,75	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	2.120.000	1.117.689	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	1.117.689	1.002.311	52,72	
423	СИСТЕМ ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	700.000	168.884	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	168.884	531.116	24,13	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.100.000	577.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	577.400	522.600	52,49	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00	
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00	
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000	0,00	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000	0,00	
480	РЕЗЕРВИ ЗА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000	0,00	

Образложение

ПРОГРАМА	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година %
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
42	3.000.000	742.367	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	742.367	2.257.633
425	3.000.000	742.367	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	742.367	2.257.633
													24,75

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број:

Драго Звезданоски 048 401 731

Овластено лице(печат и потпис):

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПРИЛЕП
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2015 ДО 30.06.2015
ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/3
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/4
26.08.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА
ПЕРИОД ОД 01.04.2015 ДО 30.06.2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/4
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/5
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „ПАЗАРИ”
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2015 ДО
30.06.2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари” Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/5
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари” Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари” Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари”- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/6
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ”
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2015 ДО 30.06.2015
ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец” Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/6
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец” Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење ЈКП „Комуналец“ Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/7
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА

1. Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2015 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/7
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ПРОГРАМА

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2015 ГОДИНА**

- Вовед

Во согласност со член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“, бр.5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп“, бр.6/2003,4/05 и 10/08), Закон за градење („Сл.весник на РМ“ бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14), Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 51/05; 137/07 и 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 60/11; 144/12; 55/13; 163/13), Закон за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр. 17/11; 53/11;

144/12; 59/13; 137/13; 163/13), Закон за комунални дејности („Сл.весник на РМ“ бр.9./12; 163/13), Закон за комунални такси („Сл.весник на РМ“ бр.61/04; 64/05; 92/07; 123/12), Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање („Сл.весник на РМ“ бр.36/10) и Упатство за начинот на изготвување на годишната програма за поставување на времени објекти и микролокациски услови и формата и содржината на одобрението за поставување на времени објекти и одобрението за поставување на урбана опрема донесено од Министерството за транспорт и врски, изработена е Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп.

Врз основа на член 80 од Закон за градење („Сл.весник на РМ“ бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14), а во врска со чл. 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“, бр. 5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп“, бр.6/2003,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на 04.06.2010 година, донесе ОДЛУКА за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп. Надлежност на Општината е утврдување стандарди и давање согласност за поставување на времени објекти и урбана опрема. Согласно Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14) потребата за поставување на урбаната опрема ја утврдува Советот на општината.

На седница на Советот на Општина Прилеп одржана на 04.06.2010 година донесена е Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп. Со оваа одлука се утврдува потреба за поставување урбана опрема и за условите и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Прилеп, како и условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 80 од Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на 04.06.2010 година, донесе Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и

постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема.

Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите на кои се поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување.

Оваа програма важи за 2015 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се поставува на градежно изградено земјиште и согласно член 2 став 4 од Законот за градење („Сл.весник на РМ“бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14) во смисла на), а во врска со чл. 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“,бр. 5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп“, бр.6/2003,4/05 и 10/08), урбаната опрема претставува опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, самостоечки рекламни паноа, детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци. Другите видови урбана опрема ќе бидат опфатени со измена и дополна на оваа Програма.

1. Цел на Програмата

Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Прилеп;
- Естетско обликовните подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување на просторот;
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина;
- Вработување на невработени лица (податоци за работоспособно и младо невработено население);
- Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за различна употреба, сувенири;
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (продажба на билети за јавен превоз, телефонски говорници, автобуски постојки, продажба на весници, сувенири, цвеќиња);

2. Видови на урбана опрема

Според Законот за градење („Сл.весник на РМ“бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14) урбаната опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено земјиште. Под урбана опрема, во смисла на овој закон, се смета опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, самостоечки рекламни паноа, детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон.

Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се стекнуваат стварни права врз градежното земјиште.

Оваа урбана опрема ќе се поставува со претходен избор од неколку типски идејни решенија кои општина Прилеп ги избира на конкурс.

Се утврдува модуларен систем (кој ќе биде прикажан со графички дел - проект) за објектите во кои се извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.

2.1. Критериуми за определување на видот на урбана опрема

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните критериуми:

- Функционални критериуми како што се намена, времетраење и површина наменета за вршење на дејноста,
- естетско морфолошките критериуми овозможуваат редизајн на постојната типизација, односно морфолошка разновидност или потполна обликовна изедначеност,
- материјално експлоатациони критериуми ги одредуваат економските аспекти категорија време и објекти.

Урбаната опрема која се поставува на подрачјето на Општина Прилеп треба да ги задоволува основните барања за градбата, согласно Законот за градење („Сл.весник на РМ“бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14).

Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и да се обезбеди непречен пристап до истата.

Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана, непрекорно изведена, во склад со амбиентот на локацијата со примена на современи материјали, чисти, исправни и естетски прифатливи.

Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции на урбаната опрема, освен интервенциите за нивно тековно одржување, не се дозволуваат.

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризма.

Поставување на урбана опрема се врши на начин што истите не смеат на никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин и без оштетување на подлогата.

Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни зафати, а особено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи. При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизирани лица со колички.

Минималната широчина на јавната површина на која може да се постави урбана опрема, изнесува 3,2м, а за поставување на монтажено - демонтажено или типски објект од

лесна конструкција истата треба да изнесува минимум 4,5м.

При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди: поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80м од рабникот на коловозот (за кошничка за отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) односно 1.5м до 2,5м од рабникот на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци, дрвореди).

Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2.4 м, а при поставување на настрешници и тенди минималната височина изнесува 3.2 м над слободната проодна површина.

Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е дозволено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа Програма и условите од други прописи.

Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од јавната површина.

При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,5м.

Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,2м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,0м од пресечната точка на двете регулациони линии.

Доколку пешачката површина е поголема од 5,0м во радиусот на свртувањето е дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,5м од работ на коловозот

односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен објект).

При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди:

- соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот временски период (електронапојување, водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица (даватели на услугите) односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.
- примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно демонтажни конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препознатливост на функцијата, репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни кровови - со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.
- согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето се користи во јавна употреба согласно закон.

При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење и видот на дејноста која се врши и слично.

Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема, е во границите на опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е утврден посебен режим на користење, потребно е да се прибави претходно мислење од органот на државната управа надлежен за работите на заштитата на културно-историското наследство, односно на природата.

Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истите може да бидат со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.

При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем за објекти во кои се извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.

Урбаната опрема може да бидат само приземни, со максимална висина на венец до 3,5м и висина на слеме добиена со минимален

нагиб зависно од видот на употребениот кровен покривач (само како заштита на објектот), со кота на приземје не повисока од 15см.

Привремени паркинзи и природни патеки

Привремени паркинзи и природни патеки на неизградено градежно земјиште се изведуваат со елементи кои лесно можат да се отстранат, кои не ја нарушуваат животната средина, со можност за поставување на ниска ограда (не повисока од 0,80 м).

Платформи

Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани (манифестации), како и придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.

Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште кое може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.

Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

Сплавови - платформи за јавни настани на вода

Сплавови се површини поставени на вода поврзани со копно со максимална дозволена повшина до 100м². Се поставуваат сезонски и се користат како летна тераса или краткотрајно за одредени манифестации.

Информативни паноа

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град Скопје, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и други манифестации.

Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.

Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

Летни дискотеки

При нивно поставување важат општите и посебните стандарди за поставување на урбана опрема: летни тераси, покриени и непокриени шанкови и други објекти.

Се поставуваат со Програма донесена на Совет на Општина Прилеп.

Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе и сладолед

Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на билети, весници, сувенири и сладолед да не биде поголема од

4,0м², а за продажба на цвеќе не поголема од 16,0м².

Телефонски говорници

Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на зид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.

Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува 1,5м x 1,5м, како би се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења.

Монтажно-демонтажни типски објекти

Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција, се објекти со површина до 16,0 м², кои можат да се постават на одредени места. Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и безалкохолни пијалаци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи.

Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламно - промотивни или деловно - информативни и други активности по повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на настаните.

Обликовни услови

- Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. За заштита од сонце и дожд на челото на монтажниот објект можно е поставување на рол тенда.

- На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од челото на објектот со името на фирмата која го користи (врши дејност) без можност за истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот објект повеќе од 50см.

- На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

Сообраќајни услови

- Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаци, инвалиди и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5м. до 2,5м, а од раскрсница мин. 10,0м. од почетокот на радиусот за десно свртување.

Технички услови

- При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски услови: проветрување природно или вештачко, бучавата која се создава со вршење на дејноста да не ја преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на електрична енергија, приклучок на вода и канализација, (мијалник-тоалет).

- Подната, зидната и таванската облога како и пултот за издавање на роба да се изведат од непропусен, неотровен, материјал кој не упива и кој лесно се чисти.

Автобуски постојки

Поставувањето на автобуски постојки да биде во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за јавните патишта, а димензионирањето да се врши со мултиплицирање на модули со површина од 4,0м² до 16,0м² и висина до 4,0м од ниво на тротоар до врвот на покривачот.

Во зависност од фреквенцијата на сообраќајот има четири типа на автобуски стојалишта и тоа:

а) Тип А - само автобуска постојка

Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

б) Тип Б - автобуска постојка со билетара

Во рамките на овој тип има билетара, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

в) Тип В - автобуска постојка со киоск

Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

г) Тип Г - автобуска постојка со билетара и киоск

Во рамките на овој тип има билетара, киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

Типот на автобуските постојки и микролокацијата каде ќе бидат поставени се

одредува според планот на автобуски постојки кој го утврдува Општина Прилеп.

При лоцирање на автобуските постојки потребно е да се обезбеди минимум слободен прооден простор пред нив од 2,5м.

Објекти за обезбедување

Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0м². За нив важат стандардите за монтажно-демонтажни и типски објекти.

Јавни санитарни јазли

Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација.

Тераси, шанкови и настрешници

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр.78/06, 140/07;12/09; и 142/10), особено по однос на минималните димензии на пешачки површини - тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот (пешачки, движење на лица со хендикеп), пристап на амбулантно, противпожарно, полициско и комунално возило (возила на јавни служби).

Се забранува покривање на урбаната опрема на летната тераса со најлони. За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истата може да се прекрие со лесен материјал или елементите да се отстранат од јавната површина. При тоа се забранува скаладирање на урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон улица и негово натрупување на куп. На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.

Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси, столици, настрешница, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената површина.

Исклучително во пешачка зона, на плоштади, кеј и други пошироки површини без моторен сообраќај, опремата за летна тераса се поставува на начин утврден со елаборат. Со елаборат се утврдува просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.

Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.

Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5м.

Масите и столиците како елементи на летната тераса мора да бидат изработени од квалитетни материјали. На определени простори: пешачки зони, плоштад и во заштитени зони може да биде пропишан видот на опремата со посебен елаборат.

Сите направи за заштита од атмосферски влијанија (чадори, тенди и настрешници) поставени на една тераса треба да бидат усогласени по боја и облик и да сочинуваат една естетска целина.

Чадорите се со минималната слободна височина од 2.4м. Чадорите за сонце поставени и отворени не смеат со ниеден елемент да ја надминуваат линијата на одобриениот простор, можат да ја наткрива само одобрената површина и не смеат да биде прицврстен за подлогата.

Тендите се типски - монтажни елементи со роло механизам конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со сидот на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставување на тенди над зона во која се организираат летните тераси минималната слободна височина изнесува 3.2м. Поставена и монтирана тендата смее да го наткрива само одобриениот простор за летна тераса.

Страните на тендата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта од тендата заради изградба на зимска градина на јавна површина.

Настрешница е лесен монтажно - демонтажна елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина, со платно и со роло механизам.

При поставување на настрешници минималната слободна височина изнесува 3.2м.

Доколку се поставува настрешница не се поставуваат други видови на направи за заштита од атмосферски влијанија.

Страните на настрешницата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта до подлогата.

Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат: да излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволениот простор за летна тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина поголема од 0,8 м.

Оградите и жардињерите треба да биде изведена од квалитетни материјали со високо естетско ниво.

Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон пешачката зона односно истите се поставуваат само помеѓу соседни летни тераси.

Покриени и отворени шанкови

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, во парк, на кеј, покрај водни и рекреативни површини.

Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација.

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.

Самостоечките рекламни паноа

Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на РМ" бр.54/07, 86/08, 98/08 и 64/09;161/09;36/11;51/11) и посебен акт на Општина Прилеп.

Опрема за забава на деца и детски игралишта

Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште), во близина на паркинг простор, а просторот се дава на краткотрајно користење до 30 дена.

Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодна за таа намена. Може и во уредено зеленило.

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постоечки од сите типови и на други локации согласно елаборат за поставување на урбана опрема.

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0м x 1,2м за луѓето со хендикеп.

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за светилки или фасади на објекти.

Паркиралишта за велосипеди

Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на паркиралишта за велосипеди на Општина Прилеп.

Жардињери, граничници

Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за времени објекти и урбана опрема од слободната проодна површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.

Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на времени објекти и урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.

Максималната висина на жардињерите и граничните е 0.80 м.

Тезги

Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници и манифестации или на простори во градот определени со посебни елаборати и служат за продажба на соодветни производи на пригодната намена.

Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветни на спецификите на локацијата.

Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0 м², и се поставуваат и отстрануваат по завршување на дејноста. Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти.

Елементи за изложување на производи

Елементи за изложување на производи се витрини, полицаи, фрижидери.

Елементи за изложување на производи се поставуваат на јавна површина пред трговски локации, по правило во широчината на челото на

локалот, без можност за нивно поставување во уредена зелена површина.

Елементи за изложување на производи се поставува покрај зидот на локалот.

Над елементите за изложување на производи може да се поставуваат тенди за заштита, конзолно на челото на објектот без вертикални потпирани.

Просторот што се користи за излагање на производи не смее да се оградава и затвора на било кој начин. (најлони, застакленување и слично)

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за светилки или фасади на објекти.

Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде во согласност со микролокациските услови, со високи естетско-функционални вредности и вклопеност во пејсажот на микролокацијата и подрачјето на општината.

2.2. Дејности кои можат да се вршат во времените објекти

Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2, став 4 од Закон за градење („Сл.весник на РМ“бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14).

Урбаната опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон.

3. Начини и услови за поставување и одржување на урбана опрема

Согласно Закон за градење („Сл.весник на РМ“бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14), урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено земјиште и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува советот на општината Прилеп.

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го издава градоначалникот на општина Прилеп.

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема во размер 1:1000.

Општина Прилеп на почетокот на секоја календарска година ги објавува потребите од определување на локации за поставување на урбана опрема и нивно

дислоцирање или задржување и во наредниот програмски период.

Согласно Правилникот за формата и содржината на Одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање (Сл. весник на РМ бр. 36/10), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот прилог.

Точно позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет од страна на општина Прилеп.

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.

Општина Прилеп согласно Законот за градење („Сл.весник на РМ“бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14)) води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Прилеп, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Одобрението од став 1 на овој член го издава градоначалникот на општина Прилеп.

Доколку урбаната опрема се поставува за вршење дејност на јавна површина пред деловна проторија, одобрението за поставување може да се издаде само ако за користење на просторот претходно е издадено одобрение за вршење дејност, од страна на градоначалникот на Општина Прилеп.

Кога просторот пред деловната просторија на кој се бара да се врши дејност се наоѓа на земјиште во сопственост потребно е само одобрение за вршење на дејност пред деловна просторија.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

- дневно, за време од 24 часа (манифестации, презентации, и др.).
- краткотрајно, за период до 30 дена (манифестации, презентации, изложби и др.),
- сезонско, за период од 3 до 7 месеци (трговија на мало и др.),

- годишно за период до 1 година (угостителство, трговија, градилиште и др.).

- за период до 4 години (рекламни паноа)

- за период до 20 години (детски игралишта, дополнителни монтажно демонтажни паркинг простори, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско- конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијални објекти).

За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот субјект поднесува барање до градоначалникот на Општина Прилеп.

Кога издавањето на одобрение за поставување е во надлежност на градоначалникот на Општина Прилеп, одобрението за поставување ќе се издаде во рамките на постапка за добивање на одобрение за вршење на дејност.

Постапката за добивање на одобрение за вршење на дејност, ја води надлежната служба на Општина Прилеп, согласно пропишани услови и стандарди.

Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено барање (формулар), кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа:

I. За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед;

1. одобрение за вршење на дејност, издадено од Општина Прилеп,

2. Проект изработен врз основа на микролокациски услови од Програмата;

3. доказ за регулирано плаќање на комунална такса;

4. геодетски елаборат со нумерички податоци.

II. За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: тераси со или без настрешници, покриени и непокриени шанкови:

1. одобрение за вршење на дејност, издадено од Општина Прилеп,

2. заверен Елаборат врз основа на кој е издадено одобрение за вршење на дејност,

3. доказ за регулирано плаќање на комунална такса,

4. извод од Програма;

5. геодетски елаборат со нумерички податоци.

III. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни монтажно-демонтажни паркинг

простори, рекламни паноа, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти

1. Извод од Програма, со микролокациски услови

2. Основен ревидиран проект

3. Геодетски елаборат со нумерички податоци.

IV. Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски постојки, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, и останати видови на урбана опрема која не се однесува на вршење на дејност

1. Извод од Програма со микролокациски услови.

B. Фонтани

B1. Фонтана, со споменик, канделабри, клупи, корпи за отпадоци и водени басени.

1. Извод од програма со микролокациски услови

2. Основен ревидиран проект.

Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Општина Прилеп.

Надлежниот сектор на општината врши увид на лице место и проверка на документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп, ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. број 08 - 1395/18 од 08.06.2010 година).

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување,

- престане важењето на одобрението за вршење на дејност,

- не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени со вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластувања.

Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 месеци.

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, имателот на одобренијата не може да ја издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Даденото одобрение за поставување на урбаната опрема не значат ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со закон.

7. Извори на финансирање на програмата

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп се финансира од буџетот на Општината за 2014 година.

7.1 Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување на времените објекти и урбана опрема

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.

8. Динамика на реализација на програмата

Динамиката на реализацијата на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови.

9. Вршење надзор

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Закон за градење („Сл.весник на РМ“ бр.130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 27/14 ,).

10. Преодни и завршни одредби

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Прилеп во соработка со Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во Општината.

Во состав на оваа Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2014 година спаѓа и графички дел.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/8
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

1. Одлуката за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/8
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 6 став (1) и (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ”, бр. 79/09), член 14 и 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ”, бр. 05/02) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка

Член 1

Советот на Општина Прилеп го утврдува предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка, поднесен од Градоначалникот на Општина Прилеп број 03-1819/1 од 18.08.2015 година, за воспоставување меѓуопштинска соработка со цел уредувањето и организирањето на јавниот локален превоз на патници, меѓу Општина Прилеп и општините Кривогаштани, Долнени и Крушево.

Член 2

Утврдениот предлог од член 1 на оваа одлука, процената за потребата од воспоставување на МОС и мислењето-иницијативата на градоначалникот, се доставува до општините Кривогаштани, Долнени и Крушево, заради усвојување.

Член 3

Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Бр. 25-1893/9
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕН- ОБЕЛЕЖЈЕ СО ЛИКОТ НА МЕТОДИЈА ШАТОРОВ ШАРЛО

1. Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен-обележје со ликот на Методија Шаторов Шарло, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/9
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 18, став 1 од Законот за меморијални споменици и спомен обележја ("Службен весник на РМ бр.66/2004 и 89/08"), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ бр.5/2002") и член 26, став 1, точка 46 од од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на 26.08.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје со ликот на Методија Шаторов Шарло

Член 1

Со оваа одлука се подига спомен обележје во чест на Методија Шаторов Шарло кој завзема високо место на македонската независност како борец за суверена Македонија и е една од најмаркантните личности во македонското национално ослободително движење кој се залага за самостојна Македонија со македонска нација и јазик.

Член 2

Локацијата на спомен обележјето ќе биде во парковската површина од плоштадот Методија Андонов Ченто.

Самата скулптура ќе биде изведена во траен материјал (бронза), која треба да се вклопи во естетската целина на архитектонскиот простор, ќе биде висока до 2,40 метри, а партерните димензии на постаментот треба да се во согласност со Деталниот урбанистички план за тој локалитет.

Член 3

За реализација на иницијативата за подигање на спомен-обележјето задолжена е Општина Прилеп.

Член 4

Општина Прилеп ќе се грижи за чување, одржување, заштита и користење на спомен-обележјето.

Член 5

Потребните средства за подигање и чување на спомен-обележјето ќе ги обезбеди Општина Прилеп.

Член 6

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Бр. 25-1893/10
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

1. Одлуката за давање согласност на ООУ "Климент Охридски" за отворање на продолжен престој за учениците, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/10
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 32 и член 33 став 3 од Законот за основно образование ("Службен весник на РМ" бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 6/2011, 18/2011, 51/2011, 100/2012, 24/2013, 41/2014), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на ООУ "Климент Охридски" за отворање на продолжен престој за учениците

1. На ООУ "Климент Охридски" - Прилеп му се дава согласност за отворање втора паралелка за продолжен престој за учениците кои посетуваат настава од И - В одделение.

2. Продолжениот престој ќе се реализира во рамките на Годишната Програма за работа на училиштето почнувајќи со почетокот на учебната 2015-2016 година.

3. Одлуката да се достави до ООУ "Климент Охридски", Градоначалникот и Архивата на Општина Прилеп.

4. Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/11
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ВО СОСТАВ НА ОПШТИНКАТА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА "НАША ИДНИНА"-ПРИЛЕП

1. Одлуката за формирање на Центар за ран детски развој во состав на Општинската јавна установа за деца-детска градинка "Наша иднина"-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/11
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ" број 23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ3 број 05/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за формирање на Центар за ран детски развој во состав на Општинската јавна установа за деца-детска градинка „Наша иднина“-Прилеп

Член 1

Со оваа Одлука се формира на Центар за ран детски развој во состав на Општинската јавна установа за деца-детска градинка „Наша иднина“-Прилеп, кој се наоѓа во посебен дел од зградата на ОУ „Пере Тошев“с.Десово, општина Долнени.

Член 2

Центарот за ран детски развој спроведува програма за рано учење на деца од предучилишна возраст од три до шест години, односно до поаѓање во основно училиште.

Според времетраењето во Центарот за ран детски развој ќе се остварува скратена програма во траење до три часа дневно со флексибилно работно време според потребите на родителите и заедницата.

Член 3

Згрижувањето и воспитанието на децата ќе се реализира во една хетерогена група со број на деца околу 20 деца."

Член 4

Соодветен стручен кадар ќе се обезбеди согласно со Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста за установите за деца деца („Службен весник на Република Македонија" бр. 28/14,40 /14, 136/14 и 71/15).

Член 5

Меѓусебните права и обврски меѓу ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп и ОУ „Пере Тошев“с.Десово, општина Долнени кои се однесуваат на отстапување на користење на простор во ОУ „Пере Тошев“с.Десово, за потребите на Центарот за ран детски развој, ќе бидат уредени со посебен договор кој го склучуваат директорот на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп и директорот на ОУ „Пере Тошев“с.Десово.

Член 6

Општина Долнени ќе ги обезбедува средствата за формирање и работење на Центарот за ран детски развој од буџетот на Општина Долнени сè до создавање на услови ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп средствата за

функционирање на Центарот за ран детски развој да ги обезбедува во рамките на блок дотации, од Буџетот на Република Македонија.”

Член 7

Органот на раководење на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп се обврзува да ги преземе сите потребни активности, согласно законските и подзаконските акти, со цел усогласување на актите на градинката, поради отпочнување со работа на новиот објект.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/12
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА БР.02-265/4 ОД 19.08.2015 ГОДИНА НА ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” - ПРИЛЕП, ЗА РАБОТА НА ВОСПИТНА ГРУПА СО ПОМАЛ БРОЈ НА ДЕЦА ВО С. ТОПОЛЧАНИ

1. Одлуката за давање согласност на Одлука бр.02-265/4 од 19.08.2015 година на ЈОУДГ “Наша иднина” - Прилеп, за работа на воспитна група со помал број на деца во с. Тополчани, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/12
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ” број 23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/2002), и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлука бр.02-265/4 од 19.08.2015 година на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, за работа на воспитна група со помал број на деца во с. Тополчани

член 1

Се дава согласност на Одлука бр.02-265/4 од 19.08.2015 година на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, за работа на воспитна група со помал број на деца во с. Тополчани.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/13
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА БР.02-265/3 ОД 19.08.2015 ГОДИНА НА ЈОУДГ “НАША ИДНИНА”-ПРИЛЕП, ЗА РАБОТА НА ВОСПИТНИТЕ ГРУПИ СО ПОГОЛЕМ БРОЈ НА ДЕЦА ОБЈЕКТ “БОНЧЕЈЦА”, ОБЈЕКТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, ОБЈЕКТ „МИРЧЕ АЦЕВ“, ОБЈЕКТ „ТРИЗЛА“

1. Одлуката за давање согласност на Одлука бр.02-265/3 од 19.08.2015 година на ЈОУДГ “Наша иднина“-Прилеп, за работа на воспитните групи со поголем број на деца објект “Бончејца”, објект “Гоце Делчев”, објект „Мирче Ацев“, објект „Тризла“, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/13
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ број 23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр.5/2002), и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлука бр.02-265/3 од 19.08.2015 година на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, за работа на воспитните групи со поголем број на деца објект „Бончејца“, објект „Гоце Делчев“, објект „Мирче Ацев“, објект „Тризла“

член 1

Се дава согласност на Одлука бр.02-265/3 од 19.08.2015 година на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, за работа на воспитните групи со поголем број на деца објект „Бончејца“, објект „Гоце Делчев“, објект „Мирче Ацев“, објект „Тризла“.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/14
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 279/1-КО МАЛ РАДОБИЛ, НА БАРАЊЕ ОД “ОНЕ” ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДОО СКОПЛЕОД ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 279/1-КО Мал Радобил, на барање од “ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДОО Скопје од Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/14
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 279/1-КО Мал Радобил, на барање од “ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДОО Скопје од Прилеп

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 279/1-КО Мал Радобил.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/15
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП 1447/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АЛИОСКИ
САШО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП 1447/1-КО Прилеп, на барање од Алиоски Сашо, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/15
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП 1447/1-КО Прилеп, на барање од Алиоски Сашо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП 1447/1-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/16
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 2696-КО
ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД ВАСИЛЕСКА ГОРДАНА И
ПЕШОВСКА ОЛИВЕРА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП 2696-КО Присад, на барање од Василеска Гордана и Пешовска Оливера, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/16
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2696-КО Присад, на барање од Василеска Гордана и Пешовска Оливера

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2696-КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/17
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
635/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГРУЈОСКИ
СТЕВАН**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 635/1-КО Прилеп, на барање од Грујоски Стеван, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/17
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 635/1-КО Прилеп, на барање од Грујоски Стеван

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 635/1-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/18
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 219/1-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГУЛАБОСКИ ЈОРДАН**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 219/1-КО Прилеп, на барање од Гулабоски Јордан, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/18
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр. 56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 219/1-КО Прилеп, на барање од Гулабоски Јордан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 219/1-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/19
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 3223/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЃОРЕСКИ ЖИВКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3223/1-КО Прилеп, на барање од Ѓорески Живко, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/19
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр. 56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3223/1-КО Прилеп, на барање од Ѓорески Живко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3223/1-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/20
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 3144-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ИЛИОСКИ РУБИНЧЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3144-КО Ореовец, на барање од Илиоски Рубинче, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/20
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3144-КО Ореовец, на барање од Илиоски Рубинче

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3144-КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/21
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 3223/9-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈОВЧЕСКИ ПЕТАР

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3223/9-КО Прилеп, на барање од Јовчески Петар, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/21
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр. 56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3223/9-КО Прилеп, на барање од Јовчески Петар

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3223/9-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/22
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 2903/7-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД КАМЧЕСКИ ДИМИТРИЈЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2903/7-КО Ореовец, на барање од Камчески Димитрије, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/22
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр. 56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2903/7-КО Ореовец, на барање од Камчески Димитрије

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2903/7-КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/23
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 1095-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МАГДЕСКИ ТОМЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 1095-КО Прилеп, на барање од Магдески Томе, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/23
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 1095-КО Прилеп, на барање од Магдески Томе

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 1095-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/24
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 73-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МИТРЕСКИ ЈОВАНЧО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 73-КО Прилеп, на барање од Митрески Јованчо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/24
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти

во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 73-КО Прилеп, на барање од Митрески Јованчо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 73-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/25
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 4030-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД НАУМОСКИ ЦАНЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 4030-КО Варош, на барање од Наумоски Цане, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/25
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 4030-КО Варош, на барање од Наумоски Цане

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 4030-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/26
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 359/1-КО ПРИЛЕП, НА
БАРАЊЕ ОД ПЕТРЕСКИ ЗВОНКО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 359/1-КО Прилеп, на барање од Петрески Звонко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/26
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр. 56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 359/1-КО Прилеп, на барање од Петрески Звонко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 359/1-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/27
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП 4029-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ
ОД РИСТЕСКИ ПЕТАР**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 4029-КО Варош, на барање од Ристески Петар, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/27
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр. 56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 4029-КО Варош, на барање од Ристески Петар

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 4029-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/28
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.794 - КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД СВЕКАРОСКИ ДРАГАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.794 - КО Варош, на барање од Свеќароски Драган, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/28
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 794-КО Варош, на барање од Свеќароски Драган

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 794-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/29
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 235/1-КО МАЛО КОЊАРИ, НА БАРАЊЕ ОД СТЕВАНОСКИ НИКОЛЧЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 235/1-КО Мало Коњари, на барање од Стеваноски Николче, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/29
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 235/1-КО Мало Коњари, на барање од Стеваноски Николче

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 235/1-КО Мало Коњари.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/30
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 324-КО ГОЛЕМ РАДОБИЛ, НА БАРАЊЕ ОД СТЕВАНОСКИ ПЕТРЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 324-КО Голем Радобил, на барање од Стеваноски Петре, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/30
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014,115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 324-КО Голем Радобил, на барање од Стеваноски Петре

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 324-КО Голем Радобил.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/31
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП 3128/1-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ
ОД ЦВЕТАНОСКИ ИЛИЈА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3128/1-КО Ореовец, на барање од Цветаноски Илија, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/31
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А
за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на КП 3128/1-КО Ореовец,
на барање од Цветаноски Илија

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3128/1-КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/32
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ
НА КП 2968/3-КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ
ОД ЏАГАДУРОСКИ ИЛИЈА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2968/3-КО Присад, на барање од Џагадуроски Илија, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/32
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/2014, 115/2014, 199/2014, 124/2015 и 129/2015) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2968/3-КО Присад, на барање од Џагадуроски Илија

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2968/3-КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/33
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 5837/1 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 5837/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/33
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ (СЛ. Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право над КП 5837/1 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53567, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20267/2014 од 18.07.2014, за КП 5837/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 5837/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-1893/34
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 6124/2 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 6124/2 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/34
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право над КП 6124/2 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.59103, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-18563/2015 од 02.04.2015, за КП 6124/2 за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 6124/2 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/35
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 6256 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 6256 КО-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/35
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 6256 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53603, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20473/2014 од 23.07.2014, за КП 6256 за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 6256 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/36
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11994 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 11994 КО-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/36
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 11994 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.57894, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-22924/2014 од 04.09.2014, за КП 11994 за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 11994 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/37
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12070 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12070 КО-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/37
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 12070 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.56773, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20711/2014 од 29.07.2014, за КП 12070 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12070 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/38
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12172 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12172 КО-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/38
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 12172 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.30245, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-27083/2014 од 06.11.2014, за КП 12172 за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12172 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/39
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12173 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12173 КО-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/39
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 12173 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.59215, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-26956/2015 од 06.07.2015, за КП 12173 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12173 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/40
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 12176 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12176 КО-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/40
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 12176 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58491, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-24988/2015 од 12.06.2015, за КП 12176 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12176 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/41
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 12183 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12183 КО-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1895/41
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 12183 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58505, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-24786/2015 од 11.06.2015, за КП 12183 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12183 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-1893/42
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД
КП 12186 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12186 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/42
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 12186 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58489, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-29797/2014 од 05.12.2014, за КП 12186 за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12186 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/43
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 13519 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 13519 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1895/43
26.08.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 13519 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.17428, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-27556/2013 од 24.10.2013, за КП 13519 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 13519 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/44
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 13894 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 13894 КО-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/44
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 13894 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.57349, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-28867/2015 од 05.08.2015, за КП 13894 за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 13894 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности- Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/45
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16217/2 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16217/2 КО-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/45
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 16217/2 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53013, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20413/2014 од 22.07.2014, за КП 16217/2 за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16217/2 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/46
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16807/5 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16807/5 КО-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/46
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 16807/5 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58040, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-25456/2015 од 18.06.2015, за КП 16807/5 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16807/5 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/47
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20892 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20892 КО-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/47
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 20892 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.41880, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20770/2014 од 30.07.2014, за КП 20892 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА корисничкото право над КП 20892 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/48
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23465 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23465 КО-Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/48
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 23465 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.41880, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20957/2014 од 01.08.2014, за КП 23465 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23465 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/49
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ОДЛУКА НА ЈКП „ПАЗАРИ“ ПРИЛЕП БР.02-245/1-3 ОД
13.08.2015 ГОД. ЗА РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТите ЗАВЕДЕНИ ВО
И.Л.53564 НА КП БР.14719/1 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за давање согласност на Одлука на ЈКП „Пазари“ Прилеп бр.02-245/1-3 од 13.08.2015 год. за рушење на објектите заведени во И.Л.53564 на КП бр.14719/1 КО Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/49
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.08.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлука на ЈКП „Пазари“
Прилеп бр.02-245/1-3 од 13.08.2015 год. за
рушење на објектите заведени во И.Л.53564 на
КП бр.14719/1 КО Прилеп

член 1

Се дава согласност на Одлука на ЈКП
„Пазари“ Прилеп бр.02-245/1-3 од 13.08.2015
год. за рушење на објектите заведени во
И.Л.53564 на КП бр.14719/1 КО Прилеп:

згр.бр.2 Б4 вл.1 ПР бр.1
ДП.вн.кор.повр. од 32м2
згр.бр.3 Б4 вл.1 ПР бр.1 ДП
со.вн.кор.повр. од 14м2
згр.бр.4 Б4 вл.1 ПР бр.1 ДП
со.вн.кор.повр. од 17м2
згр.бр.5 Б4 вл.1 ПР бр.1 ДП
со.вн.кор.повр. од 7м2
згр.бр.6 Б4 вл.1 ПР бр.1 ДП
со.вн.кор.повр. од 7м2
згр.бр.7 Б4 вл.1 ПР бр.1 ДП
со.вн.кор.повр. од 5м2
згр.бр.8 Б4 вл.1 ПР бр.1 ДП
со.вн.кор.повр. од 5м2
згр.бр.9 Б4 вл.1 ПР бр.1 ДП
со.вн.кор.повр. од 5м2

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП
„Пазари“- Прилеп, Градоначалникот и архивата
на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/50
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник
на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ЗБИРНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНЕТАТА ШТЕТА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД НЕВРЕМЕТО ОД
02.08.2015 ГОДИНА**

1. Заклучокот за усвојување на Збирниот
Извештај за проценетата штета на подрачјето на
Општина Прилеп од невремето од 02.08.2015
година, се објавува во „Службен гласник на
Општина Прилеп“.

Број 08 - 1895/50
26.08.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член член 36 став 1 точка 15 од
Законот за Локалната самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на
Општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008),
Советот на Општина Прилеп на седницата одржана
на 26.08.2015 година, претресувајќи го Збирниот
Извештај за проценетата штета на подрачјето на
Општина Прилеп од невремето од 02.08.2015 година,
донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата
штета на подрачјето на Општина Прилеп од
невремето од 02.08.2015 година

1. Се усвојува Збирниот Извештај за
проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп
од невремето од 02.08.2015 година, бр.25-1859/1 од
25.08.2015 година.

2.Заклучокот и Збирниот Извештај да се
достават до Републичката комисија за проценка на
штети при Владата на РМ, Министерството за
финансии, Градоначалникот и архивата на Општина
Прилеп.

3. Заклучокот ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-1893/51
26.08.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 10 од 26.08. 2015 година

АКТ ОД ПРОДОЛЗЕНИЕТО НА 38-МА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 26.08.2015 ГОДИНА

1. Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари Прилеп за 2015 година, бр.02-191/2 од 10.06.2015 година.....**Стр. 1**

АКТИ ОД 39-ТА СЕДНИЦА

1. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2015 година.....**Стр. 2**

2. Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2015 година.....**Стр. 3**

3. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година.....**Стр.34**

4. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година.....**Стр.34**

5. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година.....**Стр.35**

6. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за период од 01.04.2015 до 30.06.2015 година.....**Стр.35**

7. Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2015 година.....**Стр.36**

8. Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка.....**Стр.45**

9. Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен-обележје со ликот на Методија Шаторов Шарло.**Стр.46**

10. Одлука за давање согласност на ООУ “Климент Охридски” за отворање на продолжен престој за учениците.**Стр.47**

11. Одлука за формирање на Центар за ран детски развој во состав на Општинката јавна установа за деца-детска градинка „Наша иднина“-Прилеп.**Стр.47**

12. Одлука за давање согласност на Одлука бр.02-265/4 од 19.08.2015 година на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, за работа на воспитна група со помал број на деца во с. Тополчани.....**Стр.48**

13. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука бр.02-265/3 од 19.08.2015 година на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, за работа на воспитните групи со поголем број на деца објект „Бончејца“, објект „Гоце Делчев“, објект „Мирче Ацев“, објект „Тризла“.....**Стр.49**

14. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 279/1-КО Мал Радобил, на барање од “ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДОО Скопје од Прилеп.....**Стр.49**

15. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 1447/1-КО Прилеп, на барање од Алиоски Сашо.....**Стр.50**

16. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2696-КО Присад, на барање од Василеска Гордана и Пешовска Оливера.....**Стр.51**

17. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 635/1-КО Прилеп, на барање од Грујоски Стеван.....**Стр.51**

18. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 219/1-КО Прилеп, на барање од Гулабоски Јордан.....**Стр.52**

19. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3223/1-КО Прилеп, на барање од Ѓорески Живко.....**Стр.53**

20. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3144-КО Ореовец, на барање од Илиоски Рубинче.....**Стр.53**

21. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3223/9-КО Прилеп, на барање од Јовчески Петар.....**Стр.54**

22. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2903/7-КО Ореовец, на барање од Камчески Димитрије.....**Стр.54**

23. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 1095-КО Прилеп, на барање од Магдески Томе.....**Стр. 55**

24. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 73-КО Прилеп, на барање од Митрески Јованчо.....**Стр. 56**

25. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 4030-КО Варош, на барање од Наумоски Цане.....**Стр. 56**

26. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 359/1-КО Прилеп, на барање од Петрески Звонко.....**Стр.57**

27. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 4029-КО Варош, на барање од Ристески Петар.....**Стр.58**

28.Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр. 794 - КО Варош, на барање од Свеќароски Драган.....**Стр. 58**

29. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 235/1-КО Мало Коњари, на барање од Стеваноски Николче.....**Стр. 59**

30. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 324-КО Голем Радобил, на барање од Стеваноски Петре.....**Стр. 59**

31. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 3128/1-КО Ореовец, на барање од Цветаноски Илија.....**Стр. 60**

32. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 2968/3-КО Присад, на барање од Џагадуроски Илија.....**Стр. 61**

33. Одлука за откажување од корисничко право над КП 5837/1 КО-Прилеп.....**Стр. 61**

34. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6124/2 КО-Прилеп.....**Стр. 61**

35. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6256 КО-Прилеп.....**Стр. 62**

36. Одлука за откажување од корисничко право над КП 11994 КО-Прилеп.....	Стр.63
37. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12070 КО-Прилеп.....	Стр.63
38. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12172 КО-Прилеп.....	Стр. 64
39. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12173 КО-Прилеп.....	Стр. 64
40. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12176 КО-Прилеп.....	Стр. 65
41. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12183 КО-Прилеп.....	Стр. 65
42. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12186 КО-Прилеп.....	Стр. 66
43. Одлука за откажување од корисничко право над КП 13519 КО-Прилеп.....	Стр. 66
44. Одлука за откажување од корисничко право над КП 13894 КО-Прилеп.....	Стр. 67
45. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16217/2 КО-Прилеп.....	Стр.67
46. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16807/5 КО-Прилеп.....	Стр.68
47. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20892 КО-Прилеп.....	Стр. 68
48. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23465 КО-Прилеп.....	Стр.69
49. Одлука за давање согласност на Одлука на ЈКП „Пазари“ Прилеп бр.02-245/1-3 од 13.08.2015 год. за рушење на објектите заведени во И.Л.53564 на КП бр.14719/1 КО-Прилеп.....	Стр. 70
50. Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп од невремето од 02.08.2015 година.....	Стр.70

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци